

ГРУПА ЕВРОПА АД Скопје

КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

за годината завршена на 31 декември 2016,

со извештај на независниот ревизор

КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2016,
со извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	<u>Страна</u>
ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРИТЕ	3 -5
КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХ	6
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	7
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА	8
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА ГЛАВНИНАТА	9
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК	10
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	11 - 33
Додатици	
Додаток 1- Годишна сметка	
Додаток 2- Годишен извештај за работа	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Акционерите и Управниот одбор на ЕВРОПА АД - Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените консолидираните финансиски извештаи на ГРУПАТА ЕВРОПА АД Скопје што ги вклучуваат консолидираниот извештај за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2016 година, како и консолидираниот билансот на успех, консолидираниот извештај за сеопфатна добивка и консолидираниот извештај за промени во главнината за годината што заврши тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорноста на раководството за финансискиот извештај

Раководството на ГРУПАТА ЕВРОПА АД Скопје е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие консолидираните финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на консолидираните финансиски извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорноста на ревизорите

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и Меѓународните стандарди за ревизија кои се во примена во Република Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали консолидираните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата воконсолидираните финансиски извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на консолидираните финансиски извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во

околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на консолидираните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Основи за мислење со резерва

Со верификација утврдивме дека кај побарувањата од купувачи (белешка 19) во износ од 184.441 илјади денари, прикажани во извештајот за финансиска состојба на 31 декември 2016 година, постојат стари салда во износ од 18.233 илјади денари, за кои не е извршена исправка на вредност. Постапувајќи на ваков начин Друштвото ги преценило побарувањата од купувачи и финансискиот резултат за истиот износ.

Како што е наведено во белешката 16 од овие финансиски извештаи, Друштвото има вложувањата расположливи за продажба во износ од 216.470 илјади денари. Друштвото не извршило мерење на објективната вредност на овие вложувања расположливи за продажба, што не е во согласност со барањата на Меѓународниот Сметководствен Стандард 39 – Финансиски инструменти: признавање и мерење, што е прифатен и објавен во Р.Македонија. Доколку се направи проценка на објективната вредност на овие вложувања расположливи за продажба, според нивната пазарна цена на Македонската берза на датумот на извештајот на финансиска состојба, на дел од вложувањата расположливи за продажба би требало да се намали вредноста и да се признаат расходи по основ на намалување на вредноста на вложувањата расположливи за продажба во износ од 126.429 илјади денари, на дел да се зголеми вредноста во износ од 16.342 илјади денари, со што би се зголемиле резервите од вреднување на вложувањата расположливи за продажба, додека на дел од вложувањата расположливи за продажба, можеби би било неопходно да се намали вредноста на овие вложувања и да се признаат расходи по основ на оштетување на средствата. За износот за намалената вредност на вложувањата расположливи за продажба преценети се средствата и финансискиот резултат на Друштвото за 2016 година, додека за износот на зголемената вредност на вложувањата расположливи за продажба подценети се средствата и резервите од вреднување на вложувањата. Ние изразивме мислење со резерва за ова прашање во финансиските извештаи на Друштвото за 2015 година.

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за наведеното во претходниот пасус, консолидираните финансиски извештаи објективно ја презентираат, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на ГРУПАТА ЕВРОПА АД Скопје заклучно со 31 декември 2016 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што заврши тогаш во

согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината што заврши на 31 декември 2016 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните консолидираните финансиски извештаи на ГРУПАТА ЕВРОПА АД Скопје за годината што заврши на 31 декември 2016 година.

Скопје, 31 март 2017 година

Овластен ревизор

Атанасовски Борислав

Ревизија, проценка и
финансиски консалтинг
Б и Љ, Боро и Љупчо
д.о.о - Скопје

Управител

Атанасовски Борислав

ГРУПА ЕВРОПА АД Скопје

КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХ
за годината завршена на 31 декември 2016 година

во илјади денари	Белешки	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Приходи од продажба	7	708.427	758.636
Останати деловни приходи	8	5.723	8.372
Промени на залихите на готови производи и производството во тек		10.548	-6.450
Употребени сировини и помошни материј.	9	-388.537	-397.525
Плати и надоместоци од плати		-167.749	-162.314
Амортизација	13,14	-36.783	-36.406
Набавна вредност на трговски стоки		-6.774	-10.139
Останати деловни расходи	10	<u>-92.351</u>	<u>-106.013</u>
Добивка од редовно работење		32.504	48.161
Финансиски приходи	11	3.702	3.827
Финансиски расходи	12	<u>-7.439</u>	<u>-14.624</u>
Добивка пред оданочување		28.767	37.364
Данок од добивка		-3.446	-5.129
Нето добивка		<u>25.321</u>	<u>32.235</u>
Основна заработувачка по акција (денари)		102,42	140,13

Управен одбор

Претседател

**Придружните белешките се составен дел
на овие финансиски извештаи**

ГРУПА ЕВРОПА АД Скопје

**КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 декември 2016 година**

во илјади денари	Белешки	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Нето добивка за периодот		25.321	32.235
Друга сеопфатна добивка:			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања расположливи за продажба		<u> </u>	<u> </u>
Вкупна друга сеопфатна добивка			
 ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ		 <u>25.321</u>	 <u>32.235</u>

**Придружните белешките се составен дел
на овие финансиски извештаи**

ГРУПА ЕВРОПА АД Скопје

**КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
за годината завршена на 31 декември 2016 година**

во илјади денари	Белешки	<u>2016</u>	<u>2015</u>
СРЕДСТВА			
Недвижности, постројки и опрема	13	343.613	376.044
Нематеријални средства	14	-	152
Аванси за инвестиции	15	764	615
Вложувања расположливи за продажба	16	216.470	216.470
Побарувања по долгорочни кредити	17	<u>5.583</u>	<u>5.765</u>
Вкупно долгорочни средства		<u>566.430</u>	<u>599.046</u>
Залихи	18	124.000	113.841
Побарувања од купувачи	19	184.441	228.536
Краткорочни финансиски вложувања	20	633	1.280
Останати краткорочни побарувања	21	12.576	15.879
Парични средства	22	<u>20.572</u>	<u>15.426</u>
Вкупно тековни средства		<u>342.222</u>	<u>374.962</u>
ВКУПНО СРЕДСТВА		<u><u>908.652</u></u>	<u><u>974.008</u></u>
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Акционерски капитал		613.773	613.773
Сопствени акции		-69.623	-69.623
Законски резерви		105.411	104.145
Резерва за објективна вредност		-47.945	-47.945
Ревалоризациона резерва		4.035	4.035
Нераспределена добивка		<u>101.803</u>	<u>118.921</u>
Траен капитал		<u>707.454</u>	<u>723.306</u>
Обврски по долгорочни кредити	24	26.498	20.869
Обврски према добавувачи	25	105.183	112.719
Обврски по краткорочни кредити	26	53.226	104.279
Останати краткорочни обврски	27	<u>16.291</u>	<u>12.835</u>
Вкупно тековни обврски		<u>174.700</u>	<u>229.833</u>
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		<u><u>908.652</u></u>	<u><u>974.008</u></u>

Управен одбор

Претседател

**Придружните белешките се составен дел
на овие финансиски извештаи
ГРУПА ЕВРОПА АД Скопје**

**КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА КАПИТАЛОТ
за годината завршена на 31 декември 2016 година**

во илјади денари	Акцион. капитал	Сопствени акции	Законски резерви	Резерва за објект. вредност	Нераспр. добивка	Ревалор. резерва	Вкупно
Состојба 1.01.2016	613.773	-69.623	104.145	-47.945	118.921	4.035	723.306
Сеофатна добивка							
Добивка 2016 година					25.321		25.321
Усогласување на вложувања расположливи за продажба до нивната пазрна вредност							
Вкупна софатна добивка					25.321		25.321
По судски спор од мин. години							
Трансакции со сопствениците							
Распределба на добивка			1.266		-1.266		
Дивиденда					-41.173		-41.173
Останато							
Состојба на 31.12.2016	613.773	-69.623	105.411	-47.945	101.803	4.035	707.454

во илјади денари	Акцион. капитал	Сопствени акции	Законски резерви	Резерва за објект. вредност	Нераспр. добивка	Ревалор. резерва	Вкупно
Состојба 1.01.2015	613.773	-69.623	102.533	-47.945	99.800	4.035	702.573
Сеофатна добивка							
Добивка 2015 година					32.235		32.235
Усогласување на вложувања расположливи за продажба до нивната пазрна вредност							
Вкупна софатна добивка					32.235		32.235
По судски спор од мин. години							
Трансакции со сопствениците							
Распределба на добивка			1.612		-1.612		
Дивиденда					-11.502		-11.502
Останато							
Состојба на 31.12.2015	613.773	-69.623	104.145	-47.945	118.921	4.035	723.306

Придружните белешките се составен дел
на овие финансиски извештаи

ГРУПА ЕВРОПА АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК
за годината завршена на 31 декември 2016 година

во илјади денари	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Парични текови од оперативни активности		
Нето добивка	25.321	32.235
Амортизација	36.783	36.181
Побарувања од купувачи	44.095	22.486
Останати побарувања	3.303	6.864
Залихи	-10.159	5.983
Обврски према добавувачи	-7.536	-9.493
Останати тековни обврски	1.675	2.913
Нето парични текови од оперативни активности	93.482	97.169
Парични текови од инвестициони активности		
Долгорочни побарувања по кредити	182	216
Краткорочни финансиски средства	647	8.677
Издвоени средства за инвестиции	-148	1.558
Материјални права		225
Нови набавки	-4.199	-17.305
Нето парични текови од инвестициони активности	-3.518	-6.629
Парични текови од финансиски активности		
Долгорочни кредити	5.629	-50.516
Исплатена дивиденда	-39.395	-11.502
Обврски по краткорочни кредити	-51.053	-21.974
Нето парични текови од финансиски активности	-84.819	-83.992
Нето намалаув/зголемување на паричните средства	5.145	6.548
Парични средства на почеток од годината	15.426	8.878
Парични средства на крајот од годината	20.572	15.426

Придружните белешките се составен дел
на овие финансиски извештаи

ГРУПА ЕВРОПА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТО

Друштвото за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА АД - Скопје основано е и работи во Република Македонија. Основна дејност на Друштвото која одговара на шифрата 0113071, производство на какао, чоколади, бонбони и кондиторски производи;

Акционерската главнина на Друштвото ја сочинуваат и е поделена на 255.583 обични акции. Номиналната вредност на една акција изнесува 51,13 ЕВРА.

Европа АД Скопје на 31.12.2016 година има откупено 25.549 обични акции или 9,996 % од акционерската главница.

Седиштето на Друштвото е во Скопје на улица “808” бр 8.

Групата ЕВРОПА АД - Скопје, покрај матичното друштво, ја сочинува и Европак Доел Скопје, кое отпочна со работа во текот на 2012 година, каде матичното друштво е 100% сопственик.

Консолидираните финансиски извештаи ги вклучуваат финансиските извештаи на Матичното Друштво и подружницата која е целосно под нејзина контрола. Контролата се остварува преку можноста на Матичното Друштво да управува со финансиските и деловните политики на подружниците, како и да ги користи придобивките од нивните активности.

2. ОСНОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Финансиските извештаи на Групата ЕВРОПА АД, Скопје се изготвени, во сите материјални аспекти, во согласност со законските прописи во Република Македонија, со извесни рекласификации заради усогласување со барањата за известување согласно Меѓународните Сметководствени Стандарди и Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување, кои се објавени и се во примена во Р.Македонија, во Правилникот за водење сметководство во Службен Весник на РМ бр.159/2009 применливи од 1 јануари 2010 година.

Консолидираните финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2016 и 2015 година. Тековните податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади денари.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност.

ГРУПА ЕВРОПА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Групата ќе продолжи да работи во догледна иднина.

2.4. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на финансиските извештаи Групата применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

2.5. Принципи за консолидација

Финансиските извештаи на подружницата се вклучени во консолидираните финансиски извештаи од датумот на пренесување на контролата до датумот на престанок на истата.

Стекнувањето на подружницата е евидентирано според методот на набавна вредност, при што трошокот за стекнување преставува објективна вредност на дадените средства, издадени акции или превземени обврски на датумот на стекнувањето, вклучително и непосредните расходи направени за целите на стекнувањето.

Консолидираните финансиски извештаи на Групата ЕВРОПА АД, Скопје се презентирани како да сочинуваат едно друштво. Групата ЕВРОПА АД, Скопје го опфаќа матичното друштво ЕВРОПА АД - Скопје како и неговата подружница.

Друштвата во мнозинска сопственост се правни лица под контрола на матичното друштво. Контролата претставува моќ да се управува со финансиските и оперативните политики на друго друштво од страна на матичното друштво.

ГРУПА ЕВРОПА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Вложувањето на Матичното друштво во неговите подружници, како и уделот на Матичното друштво во главнината на неговите подружници сразмерно на вложувањето се елиминирани при консолидацијата. При консолидацијата, во билансот на состојбата, се исклучени и меѓусебните побарувања, вложувања и обврски.

Во консолидираниот биланс на успех се извршени елиминации на меѓусебно остварените приходи, односно расходи.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при изготвување на финаисиските извештаи за 2016 година се прикажани во понатамошниот текст.

3.1. Политика на евидентирање на приходите

Друштвото евидентира приходи од продажба и услугите кои ги врши во моментот на нивното извршување за потребите на своите клиенти. Приходите се евидентираат со примена на принципот на фактичност на настаните, односно во моментот на нивното настанување.

3.2. Приходи од камати

Каматите настанати по основ на побарувања од деловните односи и пласмани се искажуваат како приходи од камати. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.3. Камати како расход

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловните односи се искажуваат како расходи од камати. Расходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.4. Приходи по основ на финансиски вложувања

Приходите по основ на вложените средства во акции на банки, други финансиски организации и во трговски друштва се искажуваат во билансот на успехот како приходи во рамките на останатите оперативни приходи.

ГРУПА ЕВРОПА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.5. Тековно и инвестиционо одржување

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на основните средства се надоместуваат од приходот на пресметковниот период кога ќе настанат.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на основните средства се книжат како зголемување на вредноста на основните средства.

3.6. Недвижности, постројки и опрема

Набавките на НПО во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на НПО се состои од фактурната вредност на набавените НПО зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Во согласност со прописите кои порано се применуваа во Република Македонија, НПО се ревалоризирани на крајот на годината. Ревалоризацијата се вршеше на набавната или претходно ревалоризираната вредност на средствата и на исправката на вредноста со примена на официјални коефициенти за ревалоризација. Нето ефектот од ревалоризацијата е евидентиран како ревалоризациона резерва. Последна ревалоризација Друштвото изврши во 2003 година.

НПО се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот целосен отпис.

Позитивната разлика настаната при продажба на НПО се книжи во корист на капитална добивка, а негативната разлика се книжи на товар на капитална загуба. Неотпишаната вредност на продадени и расходувани НПО се книжи на товар на останатите оперативни расходи.

3.7. Амортизација

Набавната вредност на основните средства се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства.

Стапките што се применуваат за амортизација на основните средства што ги поседува Групата ЕВРОПА АД - Скопје се како што следи:

Градежни објекти	2,5 %
Опрема	5 - 25%
Транспортни средства	25%

Амортизација не се пресметува за ставките: земјиште, инвестиции во тек и уметнички слики.

ГРУПА ЕВРОПА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.8. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поедничните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

3.9. Вложувања расположливи за продажба

Вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба во билансот на состојба се класифицираат во рамките на долгорочните средства. Почетните вложувања се евидентираат по набавна вредност, вклучувајќи ги сите трансакциони трошоци. Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена од пазарната цена на истите на датумот на билансот на состојбата. Промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се евидентира во рамките на капиталот на позицијата останати резерви. Кога намалувањето на објективната вредност на финансиско средство расположливо за продажба е признаено во останатата сеопфатна добивка и постои објективен доказ дека средството е обезвредно, акумулираната загуба која е признаена во останатата сеопфатна добивка се рекласификува во добивката или загубата во годината. Значително или продолжено намалување на објективната вредност на вложување во сопственички инструмент под неговата набавна вредност е објективен доказ за обезвреднување. Хартиите од вредност расположливи за продажба за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност, намалени за евентуално нивно обезвреднување поради стечај, ликвидација или други релевантни индикатори.

Во моментот на продажба на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба акумулираниот износ во капиталот, што произлегува од промена на вредноста, се евидентира во билансот на успех.

Вложувањата во акционерските друштва во мнозинска сопственост и во придружените друштва се евидентирани според набавната вредност.

ГРУПА ЕВРОПА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.10. Залихи

Залихите на материјали и резервни делови ситниот инвентар и трговските стоки се искажуваат по набавни цени, заедно со трошоците за нивна набавка додека производството во тек и готовите производи се искажуваат по плански цени корегирани за отстапување.

Ситниот инвентар се отпишува во целост при ставањето во употреба.

3.10. Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања за испорачаните услуги и стоки, намалени за исправката на вредност за ненаплатливите побарувања. Исправка на вредноста на побарувањата од купувачи се врши кога постојат објективни докази дека побарувањето не може да се наплати. Индикатори кои се користат при проценката на наплатливоста на побарувањата од купувачи се: инсолвентност на купувачите, значително доцнење на наплатата, како и стечај или ликвидација на купувачите. Последователната наплата на претходно отпишаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

3.11. Парични средства

Паричните средства се состојат од денарска и девизна готовина во благајна, парични средства на жиро - сметките во деловни банки, девизни сметки во деловните банки и други парични средства.

3.12. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува

Народната банка на Република Македонија на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во билансот на успехот како дел од останатите оперативни приходи, односно од останатите оперативни расходи.

ГРУПА ЕВРОПА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.13. Капитал, сопствени акции, резерви и акумулирани добивки

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од обични и приоритетни акции. Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Матичното друштвото и кои се купени од истото се евидентираат како сопствени (резервски) акции. Тие се признаваат по нивната набавна вредност во која се вклучени и трансакционите трошоци, а се прикажуваат како намалување на капиталот на Друштвото.

Законски резерви

Законските резерви ги сочинуваат резервите формирани со распределба на дел од нето добивката на Групата. Овие резерви можат да бидат употребени за покривање на искажана загуба во работењето на Друштвото.

Акумулирана добивка

Акумулираната добивка ги вклучува нераспределената добивка од претходните години, како и добивката по оданочување од тековната година.

3.14. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

3.15. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по долгорочни и краткорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Делот од долгорочните кредити што доспева за наплата во рок од 12 месеци од денот

на билансот на состојбата се рекласифицира во рамките на тековните обврски.

3.16. Данок на добивка

Ако правното лице оствари добивка пред одданочување има обврска да плаќа данок и придонес од добивка. Добивката пред одданочување утврдена според одредбите од Законот за данок од добивка, се корегира за одредени приходи, расходи и инвестиции.

ГРУПА ЕВРОПА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Стапката на данокот на добивка во Република Македонија изнесува 10% (10% и во 2015 година).

3.17. Користи за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Групата во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основицата за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Групата плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при пензионирање

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат им исплаќа надомест во износ на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирањето. Групата нема направено резервирање за ова право на вработените затоа што се смета дека износот е нематеријален за финансиските извештаи.

3.18. Резервирања

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Групата има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат по цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

3.19. Неизвесни обврски и неизвесни средства

Неизвесна обврска е можна обврска што произлегува од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или

повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Групата. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Групата. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

ГРУПА ЕВРОПА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Групата е изложена на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените) кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Одборот на директори. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на девизниот курс

Групата ЕВРОПА АД - Скопје во своето работење стапува во меѓународни трансакции заради набавка на стоки и услуги. Овие набавки се искажани во странски валути. Групата користи и долгорочни кредити деноминирани во странска валута.

Друштвото не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик, бидејќи вакви инструменти не се во примена во Република Македонија. Поради тоа, Друштвото е изложено на ризик поврзан со можните флукуации на курсевите на странските валути.

Ризик од промени на цените

Друштвото е изложено на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба затоа што Групата ЕВРОПА-Скопје има вложувања расположливи за продажба.

4.2. Кредитен ризик

Групата е изложена на кредитен ризик во случај купувачите на неговите производи да не можат да ги извршат своите обврски спрема Групата.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од поголем број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на

дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

4.3. Ризик од промени на каматните стапки

Групата е изложено на ризик од промени на каматните стапки кога користи кредити и кога има депонирани средства во банки. Обврските по кредити вообичаено се отплатуваат по променливи каматни стапки. Депозитите вложени во банки исто така се подложни на промени на каматните стапки зависни од движењата на финансиските пазари. Ова ја изложува Групата на можен ризик од промени на каматните стапки.

ГРУПА ЕВРОПА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Групата ЕВРОПА АД - Скопје нема посебна политика за намалување на каматниот ризик и истиот го регулира преку директни преговори со банките.

4.4. Ризик од неликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Групата нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Групата нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

4.5 Даночен ризик

Согласно законските прописи во Република Македонија даночните власти можат во период од 5 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат контрола и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Во случај на даночна евазија или даночна измама периодот на застареност може да изнесува до 10 години. Раководството на Друштвото нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални даночни обврски, освен оние евидентирани во финансиските извештаи.

5. Утврдување на објективна вредност

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи, обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

4.5. Ризик од финансирање

Групата го следи ризикот од финансирање преку показателот за задолженост. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските се пресметуваат како разлика помеѓу вкупните кредити (краткорочни и долгорочни) и паричните средства. Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба кои имаат карактер на долгорочни средства и за кои објективната вредност е утврдена врз основа на последната пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба.

ГРУПА ЕВРОПА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

6.1. Ризик од финансирање

Друштвото управува со капиталот за да се обезбеди дека ќе продолжи да работи и во иднина според принципот на континуитет, преку настојување да постигне оптимален баланс помеѓу долговите и вкупната главнина.

Структурата на капиталот на Друштвото се состои од уплатен капитал, законски резерви, ревалоризациони резерви, резерви за инвестиции и акумулирана добивка.

Показател на задолженост

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Одборот на директори на ЕВРОПА АД - Скопје врши редовно следење на кредитната задолженост.

Показателот на задолженост на 31 екември 2016 и 2015 година е како што следи:

во илјади денари	2016	2015
Обврски по кредити	79.724	125.148
Парични средства	<u>-20.572</u>	<u>-15.426</u>
Нето обврски по кредити	59.152	109.722
Капитал и резерви	707.454	723.306
% на кредитна задолженост	<u>8,36%</u>	<u>15,17%</u>

Показателот на кредитна задолженост на ЕВРОПА АД - Скопје покажува дека на 31.12.2016 и 31.12.2015 година, Друштвото е ниско нето кредитно задолжено.

6.2. Значајни сметководствени политики поврзани со финансиските инструменти

Деталите поврзани со значајните сметководствени политики и методи, како и критериумите и основите за признавање на приходите и трошоците за сите класи на финансиските средства и финансиски обврски се обелоденети во Белешката 3 кон овие финансиски извештаи.

ГРУПА ЕВРОПА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6.3 Категории на финансиски инструменти

во илјади денари	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Финансиски средства		
Парични средства	20.572	15.426
Побарувања од купувачи	184.441	228.536
Останати побарувања	12.576	15.879
Краткорочни финансиски средства	633	1.280
Вложувања расположливи за продажба	<u>216.470</u>	<u>216.470</u>
	<u>434.692</u>	<u>477.591</u>
Финансиски обврски		
Обврски спрема добавувачи	105.183	112.719
Останати тековни обврски	16.291	12.835
Кредити	<u>79.724</u>	<u>125.148</u>
	<u>201.198</u>	<u>250.702</u>

6.4. Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитен ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на временска основа и се избегнуваат првенствено преку намалување на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не

користи специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба на Република Македонија.

6.5. Пазарен ризик

Во текот на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странски валути и каматни стапки.

Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста. Немаше промена во изложеноста на Друштвото на пазарните ризици или во начинот на кој Друштвото управува или го мери ризикот.

ГРУПА ЕВРОПА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6.6. Управување со девизниот ризик

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани во денари на 31 декември 2016 и 2015 година по валути е следната.

во илјади денари	Средства		Обврски	
	2016	2015	2016	2015
ЕУР	99.230	110.929	22.370	16.741
УСД		-	-	-
	99.230	110.929	22.370	16.741

Сензитивна анализа

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на македонскиот денар за 10% во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	Зголемување 10%		Намалување 10%	
	2016	2015	2016	2015
ЕУР	7.686	9.419	-7.686	-9.419
УСД	-	-	-	-
	<u>7.686</u>	<u>9.419</u>	<u>-7.686</u>	<u>-9.419</u>

ГРУПАЕВРОПА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6.7. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следи:

во илјади денари	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Финансиски средства		
<i>Некаматносни</i>		
Парични средства	20.572	15.426
Побарувања од купувачи	184.441	228.536
Останати побарувања	12.576	15.879
Вложувања расположливи за продажба	216.470	216.470
	434.059	476.311
<i>Каматносни</i>		
Краткорочни финансиски средства	633	1.280
	633	1.280
	434.692	477.591
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни</i>		
Обврски спрема добавувачи	105.183	112.719
Останати тековни обврски	16.291	12.835
	121.474	125.554
<i>Каматносни</i>		
Обврски по кредити	79.724	125.148
	201.198	250.702

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за еден процентен поен на каматните стапки на дадените депозити и неотплатените кредити. Анализата е направена на салдата на депозити и неотплатени кредити на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

ГРУПА ЕВРОПА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	Зголемување		Намалување	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Дадени депозити	6	12	-6	-12
Земени кредити	-797	-1.251	797	1.251
	-791	-1.239	791	1.239

6.8. Ризик од ликвидност

Следната табела ја дава приказ на роковите за плаќање на финансиските обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2016 година.

31.12.2016 година

во илјади денари	До 1 месец	1-6 месеци	6-12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Кредити	-	-	53.226	26.498	79.724
Обврски спрема добавувачи	87.127	11.522	5.401	1.133	105.183
Останати обврски	16.291	-	-	-	16.291
	103.418	11.522	58.627	27.631	201.198

Следната табела ја дава структурата на финансиските средства на Друштвото со состојба на 31 декември 2016 година.

во илјади денари	До 1 месец	1-6 месеци	6-12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	20.343				20.343
Побарувања од купувачи	160.112	5.076	1.020	18.233	184.441
Останати побарувања	12.576	-		-	12.576
Вложувања расположливи за продажба	-	-	216.470	-	216.470
	193.031	5.076	217.490	18.233	433.830

7. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	2016	2015
Приходи од продажба на домашен пазар	306.331	350.931
Приходи од продажба на странски пазар	399.918	405.057
Останато	2.178	2.648
Вкупно	708.427	758.636

ГРУПА ЕВРОПА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

8. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	2016	2015
Приходи од премии, субвенции, дотации		1.682
Приходи од вишоци	129	307
Приходи од минати години	954	751
Приходи од штети	739	171
Останато	3.901	5.461
Вкупно	5.723	8.372

9. УПОТРЕБЕНИ СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ

во илјади денари	2016	2015
Материјали	380.842	387.703
Потрошени резервни делови	5.278	7.196
Потрошен ситен инвентар	2.417	2.626
Вкупно	388.537	397.525

10. ОСТАНАТИ ДЕЛОВНИ РАСХОДИ

во илјади	2016	2015
Потрошена енергија	23.663	30.113
Трошоци за превоз и поштенски услуги	1.488	4.666
Надворешни услуги	270	1.336
Одржување	4.612	4.476
Наемнини	1.763	1.615
Даноци кои не зависат од резултатот	2.429	1.802
Вредносно усогласување на побарувања	3.114	12.345
Реклама и пропаганда	15.987	18.388
Осигурување	649	760
Дополнително одобрени попусти И работи	9.743	1.920
Дневници за службени патувања	425	870
Надоместоци за службени патувања	425	870
Комунални услуги	8.614	8.985
Банкарски услуги	1.483	1.843
Трошоци за репрезентација	1.605	1.944
Надомест на за членови на управ. надз. одбор	8.828	5.650
Останато	7.253	8.430
Вкупно	92.351	106.013

ГРУПА ЕВРОПА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

11. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

во илјади денари	2016	2015
Курсни разлики	841	480
Приходи од камати	-	3.347
Приходи од вложувања	2.861	-
Вкупно	3.702	3.827

12. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

во илјади денари	2016	2015
Расходи од камати	5.618	10.127
Курсни разлики	1.821	4.497
Вкупно	7.439	14.624

13. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРИЈКИ И ОПРЕМА

Ревалоризираната набавна вредност на основните средства и нивната исправка на вредноста на ден 31 декември 2016 година се како што следи:

во илјади денари	Земјиште и град. објекти	Опрема	Други средства	ВКУПНО
Набавна вредност				
Состојба 1.01.2016	396.748	815.277	277	1.212.302
Нови набавки	237	3.963	-	4.200
Расход	-	-814	-	-814
Состојба на 31.12.2016	396.985	818.426	277	1.215.688
Исправка на вредност				
Состојба 1.01.2016	240.407	595.574	277	836.258
Амортизација	9.772	26.859	-	36.631
Расход	-	-814	-	-814
Состојба 31.12.2016	250.179	621.619	277	872.075
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ				
НА 31.12.2016	146.806	196.807	-	343.613

РУПА ЕВРОПА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Како обезбедување по користени кредити од банки, под хипотека се дадени дел од производната опрема, продавницата во Градски трговски центар во Скопје, деловен објект во Маџари и куќа во Охрид.

во илјади денари	Земјиште и град. објекти	Опрема	Други средства	ВКУПНО
Набавна вредност				
Состојба 1.01.2015	395.857	799.819	277	1.195.953
Нови набавки	891	16.414	-	17.305
Расход	-	-956	-	-956
Состојба на 31.12.2015	396.748	815.277	277	1.212.302
Исправка на вредност				
Состојба 1.01.2015	230.650	570.106	277	801.033
Амортизација	9.757	26.424	-	36.181
Расход	-	-956	-	-956
Состојба 31.12.2015	240.407	595.574	277	836.258
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ				
НА 31.12.2015	156.341	219.703	-	376.044

14. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

во илјади денари	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Софтвер	900	900
Амортизација	<u>-900</u>	<u>-748</u>
Вкупно	<u>-</u>	<u>152</u>

15. АВАНСИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

во илјади денари	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Аванси за инвестиции	<u>764</u>	<u>615</u>
Вкупно	<u>764</u>	<u>615</u>

РУПА ЕВРОПА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

16. ВЛОЖУВАЊА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

13.1 Вложувања во трговски друштва

во илјади денари	<u>2016</u>	<u>2015</u>
А.Д. Жито Лукс	44	44
Македо Европа - Ниш	311	311
АЛФА Скоп ДОО	28.612	28.612
Фершпед АД Скопје	169.100	169.100
ГТЦ	880	880
Вкупно вложувања во трговски друштва	<u>198.947</u>	<u>198.947</u>

13.2 Вложувања во банки

Стопанска банка АД Скопје	1.803	1.803
ЦКБ АД Скопје	58	58
Комерцијална Банка АД Скопје	15.662	15.662
Вкупно вложувања во банки	<u>17.523</u>	<u>17.523</u>
ВКУПНО ВЛОЖУВАЊА	<u>216.470</u>	<u>216.470</u>

17. ПОБАРУВАЊА ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ

во илјади денари	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Долгорочни станбени кредити	<u>5.583</u>	<u>5.765</u>
Вкупно	<u>5.583</u>	<u>5.765</u>

18. ЗАЛИХИ

во илјади денари	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Материјали	73.376	73.601
Резервни делови	9.780	9.935
Ситен инвентар	16.740	15.462
Производство	15.543	13.633
Готови производи	27.295	18.007
Производи во продавница	1.865	2.556
Стоки во продавница	-28	6
	<u>144.571</u>	<u>133.200</u>
Минус - Исправка на вредност	-20.571	-19.359
Вкупно	<u>124.000</u>	<u>113.841</u>

ГРУПА ЕВРОПА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

19. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

во илјади денари	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Побарувања од купувачи во земјата	98.332	129.043
Побарувања од купувачи во странство	<u>86.109</u>	<u>99.493</u>
	184.441	228.536
Минус - Исправка на вредност		
Вкупно	<u>184.441</u>	<u>228.536</u>

20. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

во илјади денари	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Технометал Вардар АД Скопје	598	1.245
Раде Кончар	<u>35</u>	<u>35</u>
Вкупно	<u>633</u>	<u>1.280</u>

21. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Побарувања за ДДВ	10.162	10.895
Побарувања од вработените	1.487	3.261
Побарувања за дадени аванси	59	59
АВР	<u>868</u>	<u>1.664</u>
Вкупно	<u>12.576</u>	<u>15.879</u>

22. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

во илјади денари	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Жиро сметка	7.347	3.889
Денарска благајна	22	22
Девизна благајна	82	80
Девизни сметки	<u>13.121</u>	<u>11.435</u>
Вкупно	<u>20.572</u>	<u>15.426</u>

ГРУПА ЕВРОПА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

23. ЗАРАБОТУБАЧКА ПО АКЦИЈА

Друштвото ја прикажува основната и разводнетата заработка по акција на 31 декември 2016 година која е добиена со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на акции во износ од МКД 23.321 илјади денари (2015:МКД 32.235 илјади) и пондерираниот просечен број на акции во текот на годината завршена на 31 декември 2016 година од 230.034 (2015:230.034) пресметано е како што следи:

Добивка расположлива за имателите на акции

во илјади денари	2016	2015
Добивка за годината	25.321	32.235
Добивка расположлива за имателите на акции	25.321	32.235

Просечен број на обични акции

во број на акции	2016	2015
Издадени акции на 1 јануари	255.583	255.583
Ефект од откупени сопствени акции	-25.549	-25.549
Просечен број на акции на 31 декември	230.034	230.034

24. ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ

во илјади денари	2016	2015
Комерцијална банка АД -Скопје	13.039	46.331
Охридска Банка АД Скопје	882	13.450
Шпаркасе Банка АД Скопје	6.948	20.367
Халк Банка	28.855	
	49.724	80.148
Тековна доспеаност	-23.226	-59.279
Вкупно	26.498	20.869

ГРУПА ЕВРОПА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

25. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Обврски спрема добавувачи во земјата	88.442	95.978
Обврски спрема добавувачи во странство	16.741	16.741
Вкупно	<u>105.183</u>	<u>112.719</u>

26. ОБВРСКИ ПО КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ

во илјади денари	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Халк Банка	30.000	30.000
Стопанска Банка Ад - Скопје	-	15.000
	<u>30.000</u>	<u>45.000</u>
Тековна доспеаност од долгорочни кредити	23.226	59.279
Вкупно	<u>53.226</u>	<u>104.279</u>

27. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Обврски за плати	14.266	9.367
ПВР	42	30
Останато	1.983	3.438
Вкупно	<u>16.291</u>	<u>12.835</u>

28. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официалните девизни курсеви користени при прикажување на билансните позиции деноминирани во странска валута, на ден 31 декември се следните:

во денари	<u>2016</u>	<u>2015</u>
УСД	58,33	56,37
ЕУР	61,48	61,59

ГРУПА ЕВРОПА АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

29. НЕИЗВЕСНИ И ПРЕВЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

Со состојба 31 декември 2016 години, проценетата вредност на судските постапки покренати против Групата ЕВРОПА АД, Скопје изнесуваат 40 илјади денари (2015:8.619 илјади денари). Раководството на Друштвото ги анализира можните ризици од загуба по основ на тековните судски спорови. Иако исходот од судските спорови не може да се утврди со сигурност, раководството на Друштвото верува дека од судските постапки нема да произлезат материјално значајни обврски.

30. НАСТАНИ КОИ СЕ СЛУЧИЛЕ ПОСЛЕ ДАТУМОТ НА СОСТАВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Нема значајни настани кои се случиле и би имале значаен ефект по изготвување на овие финансиските извештаи.